



Посебни услови за дополнително осигурување на посеви и плодови од пролетен мраз

член 1: осигурени опасности

- [1] Осигурувањето покрива штети на осигурените посеви и плодови ако се уништени или оштетени поради пролетен мраз. Под пролетен мраз се подразбира паѓање на температурата на воздухот под 0°C, доколку настане во периодот од 31 март по 24:00 часот па до крајот на месец јуни.
- [2] Осигурувачот нема обврска да плати надомест на штети предизвикани од релативно ниски температури над 0°C, како и од други неповолни временски услови во време на цветање (дожд, ветер и друго), коишто влијаат врз лошо оплодување или пак во целост го спречуваат.
- [3] Штетата настаната од ризикот пролетен мраз се докажува врз основа на податоци од метеоролошките инструменти (термохигрографи) инсталирани во насадите или врз основа на значајни оштетувања на осигурените посеви и плодови.

член 2: предмет на осигурување

- [1] Предмет на осигурување се посеви и плодови кои се осигуруваат според Општите услови за осигурување на посеви и плодови со исклучок на млади неродни овошни и лозови насади.

член 3: услови за склучување на осигурување

- [1] Осигурувањето од ризикот пролетен мраз може да се склучи само ако посевите и плодовите се осигурени и од ризиците град, пожар или удар од гром, и ако се осигуруваат сите плодови од ист вид кои ги одгледува осигуреникот. Како исклучок, по посебна тарифа може да се осигурат насади само од ризикот пролетен мраз, коишто се заштитени со мрежа против град.
- [2] Осигурувањето на трајни насади мора да се склучи најдоцна до 15 март. Осигурувањето на останатите култури може да се склучи и за времетраењето на вегетацијата.

член 4: почеток и престанок на обврската на осигурувачот

- [1] Обврската на осигурувачот за плаќање надомест од осигурување за штети од пролетен мраз кај трајните насади започнува во моментот кога насадот ќе помине одредена фаза од својот развој, но не пред 31 март од 24:00 часот. Обврската започнува на следниов начин:
 - 1) кај овошките - во моментот на започнување со цветање, кога се отворени најмалку 20% од цветовите во насадите по поединечни видови и сорти;
 - 2) кај лозовите насади- во моментот на започнување со пупење на виновите лози, што значи дека мора да бидат отворени 20% од пупките и да има видливи зелени ливчиња кај поединечни сорти (фенофаза Д).
- [2] Кај сите останати култури обврската на осигурувачот започнува во 24:00 часот од десеттиот ден по склучување на осигурувањето, додека за градинарските култури и цвеќиња не пред 1 мај во 24:00 часот.

член 5: обврски на осигурувачот (надомест од осигурување)

- [1] Висината на надоместот од осигурување се одредува од сумата на осигурување или од осигурената вредност согласно со Општите услови за посеви и плодови. Ако приносот е намален поради опасности кои не ги покрива осигурувачот, во случај на штета од пролетен мраз надоместот од осигурување се пресметува од намалениот принос по осигурена цена.

член 6: примена на општите услови за осигурување на посеви и плодови

- [1] За осигурувањата склучени според Посебните услови за осигурување на посеви и плодови од ризикот пролетен мраз, важат и Општите услови за осигурување на посеви и плодови ако не се во спротивност со Посебните услови.